

ПРАШАЊЕ 1: Колку кревети како капацитет имаме на располагање за сместување на пациенти инфицирани со новиот коронавирус и како ќе обезбедиме медицински кадар за да ги опслужува, колку го имаме како бројка и како е организиран?

ОДГОВОР: Во државата има околу 120 респиратори, најголемиот број – близу 90 се во Скопје. Целиот здравствен персонал во сите јавно-здравствени установи и приватни болници го мобилизираме и ставаме на располагање согласно нашиот оперативен план за делување, доколку е потребно да работат во здравствена установа каде што ќе биде потребно како и приватните болници коишто уште во текот на минатата недела целосните капацитети ги ставија на располагање, вклучително и близу 70 интензивни легла, со респираторни машини за оваа патологија.

Во моментот на располагање имаме 185 легла. Клиниката за инфективни болести и фебрилни состојби во Скопје располага со 110 легла. На инфективното одделение во Штип, Гостивар и во Велес располага со 75 легла. Со овие капацитети, Клиниката и засега предвидените простории обезбедуваат добра здравствена заштита и нега. По потреба планирано е и зголемување на капацитетите според однапред подготвени параметри.

Направивме план и за ставање во функција на третман на пациенти со коронавирус во Градската општа болница „8 Септември“. Со оглед на тоа што се изнудува потреба за друг тип на лекарска интервенција - на пациенти кои се сомнителни или имаат веќе потврден коронавирус, со цел да се зачуваат останатите капацитети, во болницата „8 Септември“ направивме посета со посебна комисија - директори на повеќе клиници и претставници на Комисијата за инфективни болести. Заедно на лице место се утврди патот, текот на движење на пациентите, делови за изолација во делот на тријажата, приемните амбуланти, една посебна операциона сала, една посебна ангеографска сала, еден посебен кабинет за ехо- дијагностика и еден целосно посебен оддел којшто во овој момент има 22 кревети и две респираторни машини. Со ова, практично, ги обезбедуваме сите пациенти од државата во моментот кога ќе бидат дијагностицирани или пак ќе бидат сомнителни дека имаат коронавирус, а потребна им е некаква друга форма на хируршка или друг тип на интервенција - директно да бидат препратени во болницата „8 Септември“, со цел да не одат по другите јавно-здравствени институции.

Клиниките не да ги одржуваат своите редовни утрински стручни колегиуми, со цел да се намали контактот помеѓу колегите, координацијата е по телефони.

Мерките што се преземани се да се избегне нагло ширење на заразата и нагло зголемување на бројот на заболени. Здравствениот систем треба да е подготвен да го апсорбира овој удар, за што сме подготвени со капацитети, опрема, кадар, што е подготвен да ротира по потреба. Сите 200 анестезиолози, 400 медицински сестри, дополнително на оној кадар со кој сега располагаме,

согласно намалувањето на нивните редовни програми, сега се подготвени да се вклучат во третманот на ова заболување.

Сакаме да ги заштитиме здравствените работници, за жал, во другите земји има примери во кои и тие заболуваат, сега е клучно и тие да се здрави заради тоа што тие се столбот на овој здравствен систем, главните даватели на здравствените услуги.

ПРАШАЊЕ 2:Постои и недостиг на маски за заштита, има ли начин да се купат или изворите кои се достапни се ограничени?

ОДГОВОР:Министерството за здравство е задолжено да ги покрие медицинските екипи од Институтот за Јавно Здравје и Центарот за Јавно Здравје, карантинската зона во Дебар и Клиниката за инфективни болести и фебрилни состојби. Во однос на тоа Владата апелираше сите останати институции да си набавуваат во рамки на своите буџети. Во меѓувреме конфекциски фабрики веќе ги нудат своите капацитети за производство на маски.

ПРАШАЊЕ 3:СЗО препорачува што повеќе луѓе да се тестираат. Како да се спроведе оваа препорака кога тестовите се ограничени?

ОДГОВОР:Немаме ограничени тестови, располагаме и сме во можност да добиеме онолку колку што ни се потребни.

ПРАШАЊЕ 4:Како се прави скринингот во Дебар со какви испитувања?

ОДГОВОР:Со земање на материјали согласно воспоставениот протокол за епидемиолошко следење на контакти.

ПРАШАЊЕ 5: Колку тестови за детекција на вирусот Ковид 19 има во државата?

ОДГОВОР:Има доволен број на тестови, околку 1500. Има најава за донација на 1000 и уште 1000 наша набавка.

ПРАШАЊЕ 6:Постои ли конкретно некој тест со кој граѓаните можат сами да се тестираат од дома и да установаат дали се заразени од вирусот?

ОДГОВОР:Не постои таков тест. Постои на пазарот и се повеќе се присутни таканаречени брзи кои што се серолошки, кои што ги анализираат антителата, меѓутоа тие имаат податоци и студии и анализи коишто укажуваат на тоа дека не се со висок степен на точност. Нема потреба да некој се самотестира и да се брза до алтернативни начини на тестирање, доволно е да граѓаните се самосвесни, да пријават дека постои потреба здравствена, а епидемиолозите нека кажат дали треба или не треба да се прави тестот согласно податоците, историјата на болеста, состојбата итн.

ПРАШАЊЕ 7: Ново заболените давале одговор на епидемиолозите дека не контактирале и биле го домашна изолација, добивате поинакви сознанија, односно дека не е така како што кажуваат?

ОДГОВОР: Епидемиолошките анкети се прават прилично детално, исцрпни податоци се добиваат. После многу случаи каде што луѓето не се придржуваат до мерките, но тоа е најсторого санкционирано. Целта е да се стигне до првичните контакти бидејќи тие се најризичните, кој што може во највисок процент да се заразени и да ја шират заразата. Од следната недела сакаме да почнеме дополнително тестирање, да се прошири на делот асимтоматските пациенти кои што се во најризичните групи.

ПРАШАЊЕ 8: Дали ново заболените од Дебар се поврзани со останатите претходно или од негде допатувале?

ОДГОВОР: Сите луѓе во Дебар кој што досега се дијагностицирани се поврзани со групата од 10-11 луѓе иницијално заболените, и после иницијално заболените 9 кој што дојдоа. Станува збор за очигледно интензивна комуникација, контакти на луѓето.

ПРАШАЊЕ 9: Колкав е капацитетот на јанвото здравство? И дали и други клиници ќе бидат ставени во функција за оваа намена?

ОДГОВОР: Направивме план и за ставање во функција на третман на пациенти со коронавирус во Градската општа болница „8 Септември“. Со оглед на тоа што се изнудува потреба за друг тип на лекарска интервенција - на пациенти кои се сомнителни или имаат веќе потврден коронавирус, со

цел да се зачуваат останатите капацитети, во болницата „8 Септември“ направивме посета со посебна комисија - директори на повеќе клиники и претставници на Комисијата за инфективни болести. Заедно на лице место се утврди патот, текот на движење на пациентите, делови за изолација во делот на тријажата, приемните амбуланти, една посебна операциона сала, една посебна ангеографска сала, еден посебен кабинет за ехо- дијагностика и еден целосно посебен оддел којшто во овој момент има 22 кревети и две респираторни машини. Со ова, практично, ги обезбедуваме сите пациенти од државата во моментот кога ќе бидат дијагностицирани или пак ќе бидат сомнителни дека имаат корона вирус, а потребна им е некаква друга форма на хируршка или друг тип на интервенција - директно да бидат препратени во болницата „8 Септември“, со цел да не одат по другите јавно-здравствени институции.

ПРАШАЊЕ 10: Зошто патниците кои што доаѓаат со авион се ставаат во самоисолација а оние кои што стигаат од граничните премини се ставаат во групен карантин? Која е разликата?

ОДГОВОР: Исклучиво поради тоа што очекувавме и уште очекуваме поголема бројка на луѓе која што не можеше никако да се канализира освен вака. На аеродромот е поставена целата инфраструктура со камерите, епидемиолозите и тоа не можеше на копнените премини не можеме сегде да го направиме. Работи само Девебаир и сите кои што ги очекуваме ќе бидат насочени натаму.

ПРАШАЊЕ 11: Оние со мултипла склероза коишто примаат терапија којшто го намалува имунитетот, стравуваат дека доколку бидат во контакт со заболено лице полесно можат да бидат заразени од корона вирусот, што со оваа група на пациенти?

ОДГОВОР : Во листата на дијагнози јасно стои дека секој којшто има имунокомпромитирачка состојба, а ова е таква состојба е ослободен од работа. Има луѓе коишто многу добро функционираат и без таа терапија, а имаат таква дијагноза.